



+120  
држави



+1200  
експерти



+20 технички  
комитети



од 1909  
година

# МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ПАТИШТАТА И ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

---





# НАШИ ТЕМИ

## СИТЕ ТЕМИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПАТИШТА И ПАТЕН СООБРАЌАЈ

БЕЗБЕДНОСТ ВО ПАТНИОТ  
СООБРАЌАЈ

НОВИ ПРАКСИ НА  
ПАТИШТАТА

ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

ФИНАНСИРАЊЕ

СИГУРНОСТ

ПЕРФОРМАНСИ НА НАДЛЕЖНИТЕ  
ОРГАНИ ВО ОБЛАСТА НА ТРАНСПОРТОТ

КОЛОВОЗИ

СООБРАЌАЈ ВО ТУНЕЛИ

ЖИВОТНА СРЕДИНА

КОНЕКТИРАНИ ВОЗИЛА

ОДРЖУВАЊЕ И ОПЕРАТИВНИ  
СТРАТЕГИИ

ОПЕРАЦИИ НА  
ТРАНСПОРТНАТА МРЕЖА

ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

СПРЕЧУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ  
СО КАТАСТРОФИ

ЗИМСКА СЛУЖБА

ОТПОРНОСТ

МОСТОВИ

ИНТЕЛИГЕНТЕН ТРАНСПОРТ

РУРАЛНИ ПАТИШТА

РАБОТИ НА ЗЕМЈЕНО ТЛО

МУЛТИМОДАЛНОСТ

УПРАВУВАЊЕ СО  
ПАТИШТАТА

МОБИЛНОСТ ВО УРБАНИ  
СРЕДИНИ

...



**Патиштата** се најстар вид сообраќај и сеуште претставуваат 80% од транспортот во повеќето земји. Тие се соочуваат со се' построги барања во поглед на побарувачката за превоз, нови трендови, притисоци од општеството и ефикасност на буџетот.

Експерти, истражувачи и практичари од целиот свет работат на овие прашања со цел формулирање и примена на најсоодветни одговори.

**Меѓународната соработка** е моќно средство во овој процес.

- **Наместо осмислување на нови најдобри практики, размената се одвива преку состаноци и соработка, со што се штедат време и пари,**
- **Идеите може и да се доведат во прашање, што пак води кон појава на нови концепти,**
- **Таквата соработка, исто така, им овозможува на учесниците да ги промовираат националните практики.**

**PIARC, Светската асоцијација за патишта** е основана во 1909 година за да го олесни овој вид на соработка во сите области кои се однесуваат на патиштата. Нашето меѓународно здружение е неполитичко и непрофитно. Го сочинува мрежа од стручњаци во областа на патиштата од целиот свет, на кои им овозможува методи за заедничка работа и ги објавува нивните препораки и извештаи. Сево ова се одвива во контекст на интегриран и одржлив транспорт.

**Нашите производи и услуги** се широко достапни и се фокусирани на очекувањата и барањата на нашите членови, вклучувајќи ги првенствено владите на преку 120 земји.



# НАШАТА МИСИЈА

## ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА НАЈСОВРЕМЕН МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА ЗА ПРАШАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПАТИШТАТА И ПАТНИОТ ТРАНСПОРТ

- Светскиот конгрес за патишта кој се одржува на секои четири години од 1908 година
  - Абу Даби (Обединети Арапски Емирати) 2019 година;
  - Прага (Чешка) 2023 година
- Меѓународен зимски конгрес за патишта
  - Гдањск (Полска) 2018 година,
  - Калгари (Канада) 2022 година
- 1200 меѓународни експерти
- Повеќе од 20 технички комитети и работни групи кои заседаваат
- Статутарни состаноци на нашиот Извршен комитет и Совет
- Состаноци на национално ниво (Национални комитети)



## РАЗМЕНА НА НАЈДОБРИ ПРАКСИ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОПТИМАЛЕН ПРИСТАП ДО ГЛОБАЛНИТЕ ИНФОРМАЦИИ

- Објавување на извештаи кои се достапни бесплатно- 1 месечно
- Квартално тријазично списание *Routes / Roads* (Патишта)
- Конференции– Тунели, Карактеристики на коловозите
- Кратки прегледи (*посебни проекти*)



## ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ВО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ И ТРАНЗИЦИЈА

- Барањата се содржани во нашите работни теми
- Меѓународни семинари – еден на секои шест недели
- Регионлни работни групи
- Механизми за финансиска поддршка



## ИЗРАБОТКА И ПРОМОВИРАЊЕ НА ЕФИКАСНИ АЛАТКИ ЗА ПОМОШ ПРИ НОСЕЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА ПАТИШТАТА И ПАТНИОТ ТРАНСПОРТ

- Нашиот сеопфатен повеќејазичен он-лајн речник за патишта
- HDM-4: софтвер за одржување на патиштата и за анализа на инвестициите
- DG-QRAM: алатка за управување со превоз на опасни материи во тунелите
- Тематски он-лајн прирачници: безбедност на патиштата, тунели, управување со патиштата, операции на мрежата/интелигентен транспорт





## КАКО РАБОТИМЕ ?



**Техничките комитети и работните групи** се најзабележителниот елемент на PIARC.

Тие собираат преку 1200 експерти од целиот свет, што ја чини PIARC **најголемата мрежа на стручњаци за патишта**. Нивната работа се заснова на двата годишни состаноци и семинарите во земјите со ниски или средни примања , а кулминира со објавувањето на извештаите за приоритетните технички теми.

Најголем број од нашите производи се достапни на англиски, француски и шпански-трите работни јазици на PIARC – а понекогаш и на други јазици.



## ПАРТНЕРСТВА

**PIARC** активно стапува во партнерства со цел позиционирање на патиштата како клучни компоненти на транспортниот систем, притоа обезбедувајќи широка дистрибуција на нашите производи и придонесувајќи кон размената на најдобри практики , што ни овозможува подобар пристап до заедниците во патниот сектор, координирање на акционите планови и осмислување на заеднички проекти.

**PIARC Национални комитети:** национални здруженија за патишта, основани на национално ниво во 40 земји.

**Регионални здруженија за патишта:** CEDR во Европа, AGEPAR во франкофонските земји во Африка, REAAA во Азија и DIRCAIBEA во Латинска Америка.

**Развојни организации,** вклучувајќи ја Светска банка, Азијската развојна банка, Развојната банка за Латинска Америка итн.

**Меѓународни стручни организации:** TRB (САД), Меѓународно здружение за тунели и подземни простори (ITA-AITES), FISITA итн.

# ЗОШТО ДА И' СЕ ПРИДРУЖИТЕ НА PIARC?

## УЧЕСТВУВАТЕ ВО:

- Нашите настани
- Соработка во областа на патиштата на меѓународно ниво
- Технички комитети и работни групи
- Идентификување на проблемите кои се однесуваат на патиштата

## ПРИСТАП

- На нашето списание *Routes/Roads* (Патишта)
- На нашата он-лајн библиотека со извештаи
- На нашиот он-лајн речник за патишта
- На нашите софтверски производи

Нудиме неколку категории на членство: влади, регионални органи, компании или универзитети, индивидуални членови.

# ТИМОТ НА PIARC

### Совет

**Одговорност  
за управување  
со асоцијацијата**

Се состои од делегации од земјите членки, секоја од нив предводена од Прв делегат

### Претседател

**избрана од  
Совет**

На период од 4 години

### Извршен комитет

**управува со  
Асоцијацијата**

Со поддршка од неколку Комисии

### Генерален секретаријат

**ги  
координира  
сите активности**

Со седиште во Париз, Франција

Лидери и експерти кои ги праќаат некои земји членки

Вработени

# www.piarc.org

- Преземете ги нашите публикации



- Следете не' на друштвените мрежи



- Претплатете се на нашиот билтен

